

СÈ УШТЕ ИМА ЛУЃЕ КОИ СИ ГИ ЗНААТ КОРЕНИТЕ

Господине Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски,

Најпрво би сакал да Ви се заблагодарам за поканата и да Ви честитам за свеченоста која ја приредивте во Прилеп и она што му го нудите на македонскиот народ како вековен подарок. Особено ме радува фактот што сè уште во Македонија има луѓе кои се свесни кои се и што се, од каде им се корените, луѓе кои полека но сигурно ги оствестуваат



широките народни маси за своето потекло.

Поради однапред закажаните професионални активности за овој период не можев да бидам присутен на свеченото отворање на споменикот на Александар Македонски.

**Академик
д-р Жан Митрев,
директор на ПЗО
"Филип Втори",
Скопје**

ТРАЕН СПОМЕНИК ЗА ПОТОМЦИТЕ

Здружението за обнова на Соборниот храм "Рождество на Пресвета Богородица-Трирачица" - Скопје му се заблагодарува на господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, сопственик на неделникот "Македонско сонце" во Скопје, за спонзорирањето да се подигне споменик на АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ (356-323 година пред нашата ера) во Прилеп, кој ќе остави траен споменик за потомците, за македонскиот

народ, за почитта кон нашиот најголем македонски војсководец, ненадминат досега од било кого во светската историја, стратег, император со голема империја од 3.600.000 километри квадратни, на три континенти, кој ја споил културата од исток до запад, при што македонската цивилизација дала најголем придонес за поттик на културното ниво на целата територија и на сите народи кои жи-

веее на големата античка МАКЕДОНСКА ИМПЕРИЈА, како потоа и на целата Земјина топка.

Ви благодариме и Ви честитаме на придонесот за спонзорирањето на споменикот на нашиот македонски великан, кого го носиме во нашите срца и со восхит го спомнуваме ние потомците на јуначкиот и на големиот македонски народ, кој го имаше генијалниот владетел - АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ,

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ.

Нека Пресвета Богородица Ве благослови и Ви даде благодети господине Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, Вам и на Вашето семејство.

**Здружението за обнова
на соборниот храм
"Рождество на Пресвета
Богородица-Трирачица"
- Скопје**

МАКЕДОНЦИТЕ ОД ДИЈАСПОРАТА ПРОТИВ ЗАЕДНИЧКО ПРОСЛАВУВАЊЕ НА ИЛИНДЕН

Пред сè, да напомам дека ние во дијаспората се чувствуваме како Македонци, кои сме одделени од другите националности од Балканот. Како такви, нашиот живот во дијаспората, заедно со културниот, верскиот, спортскиот и со другите сегменти се поврзани со македонското битие.

Да ги оставиме причините за нашето емигрирање. Некои бевме политички мигранти, поголемиот број, кој достигнува до половина милион Македонци, бевме од економски карактер, а и бегавме од шовинистичкото оружје на владите на окупираните македонски делови, од геноцидот, денационализацијата и асимилацијата врз нас Македонците. Сè тоа сега е зад нас, успеавме да излеземе од тие, во тоа време, проклети шовинистички влади, но тоа не се прекина за нашите браќа Македонци, кои сè уште таму живеат.

Многу од нас, во дијаспората, го подзаборавивме правилниот македонски литературен било говорен, било писмен јазик, но продолживме да го зборуваме нашиот мајчин јазик, кој го говориме на повеќе дијалекти. Многу од нас не можат да го читаат кириличното писмо, а нашите млади генерации почнаа да го забораваат и својот мајчин македонски дијалект. Во принцип, го прифатија англискиот јазик и англиската латинска писменост. Што е најважно, ние Македонците

во дијаспората, останавме и во иднина ќе останаме со чувството, со лојалноста и со припадноста за својата македонска националност и сувереност, а и подготвеноста да им се помогне на Македонија и на Македонците, било да живеат во окупираните делови на Македонија, во дијаспората или, пак, во Република Македонија.

Нашиот патриотизам е базиран на нашето домашно воспитување, а во поново време и од наши македонски историчари, научници и автори на историски и патриотски дела, како и на оние од најсовремените западни автори. Нашата македонска историја ни беше попречувана или погрешно презентирана од страна на наши поранешни македонски автори, во периодот на едноумието, а еве тоа се повторува и сега, по петнаесет години од обновувањето на нашата држава.

Тоа сопствено македонско негирање го искажуваат и луѓе кои го претставуваат Македонецот во сопствената држава, што се гледа од изјавите на Георгиевски, поранешен лидер и премиер на Р Македонија и сегашниот актуелен премиер Бучковски. За политичката партија на поранешниот премиер Георгиевски, за која индиректно и ние од дијаспората, ние а и јас лично, пред воведувањето на плуралистичкиот систем во Р Македонија, помогнавме да се спроведе основата на западниот демократски систем и вистинската историја на Македонија.

Многу нè изненадува фактот дека премиерот Бучковски се согласува со бугарските политичари, кои ја негираат македонската националност и не им ги даваат правата на Македонците од Пиринска Македонија и од Софија да се нарекуваат Македонци, да

го користат својот македонски јазик, своите весници, радио и ТВ-програми и да формираат свои македонски политички партии и сл.

Горните однесувања и изјави на македонските политичари внесуваат нервоза и национална несигурност меѓу македонската емиграција во дијаспората. Премиерот во заминување Бучковски, иако беше избран по демократски пат од македонскиот народ за да ја води Владата, тој не е овластен и одреден да спроведува или да дава лични мислења, најмногу во однос на македонската историја, поврзана со националноста и сувереноста. Тоа треба да го даваат или да го дефинираат и да дозволат да се предлага или да се спроведува во дипломатијата од страна на меродавни фактори, како што се, историските институции, историчари, интернационални историчари од македонско



Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



потекло и нивните невладини субјекти и други кои позитивно работат на тоа поле.

Гореспомнатите негации ги повторуваат или ги потврдуваат фактите кои се создадени при самото обновување на македонската суверена држава, што се гледа од сè уште недоволното признавање на уставното име на Македонија на интернационален план, непризнавање на македонскиот народ или на македонскиот етникум од народи и од држави, како од Балканот, така и од Европа, а и од светот.

Не е можно да се празнува македонски национален празник, како што е Илинден со народи, а особено со власти, на такви кои не го признаваат македонскиот народ, македонскиот јазик и писменост,

македонската историја и сл. Во овој случај, бугарската Влада која набрзо ќе стане членка на ЕУ, која не го признава македонскиот идентитет, е помогната од "нашите" политичари за да стане членка на Европската унија, без да ги признае националните и етничките права на Македонците, кои живеат во Бугарија!? Каков апсурд и понижување?

Можно е претставници на Македонци од Пиринска Македонија и Македонци од Софија и од други места на денешна Бугарија, да учествуваат на Илинденските прослави во Република Македонија, а и на слични кои тие ги организираат во денешна Бугарија (во Пиринска Македонија). Исто така, можно е Владата на Македонија официјално да ги покани делегациите на бугарската Влада да присуствуваат и да им бидат гости на македонските колеги. Учествувањето и обраќањето до македонскиот народ од страна на таквите влади не доаѓа предвид и е противуставно и противнационално, историско и било какво, сè до целосното признавање на Македонците и на нивната сувереност од страна на Бугарија, Грција, Албанија, Србија итн.

Македонците од дијаспората имаат право да ги проколнат сите тие фактори, кои би ја изневериле македонската националност и сувереност и сè што е поврзано со вистинската историја на Македонците и на Македонија. Како прв чекор, ние официјално ќе го истакнеме

одбивањето на нашето гостопримство за таквите елементи, било поединци или делегации - претставници на институции на власта на Р Македонија, кои би се осмелиле да дојдат во Австралија, во Америка, во Канада и воопшто во западниот демократски свет, секаде каде што ние Македонците живееме. Потоа, посетата на Илинденските прослави во нашата татковина Македонија ова лето ќе ја намалиме и нема да ни биде драга како во изминатите години, а во иднина ќе следуваат и други наши македонски негодувања на вакви извалкани прослави.

**Јанко Томов,
Бризбен, Квинсланд,
Австралија**

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

